

СКОПСКИ ПАЗАР А.Д.
во приватна сопственост за услуги во
Прометот и трговија извоз-увоз
Бр.02-304/___-___/16.01.2018

Скопски пазар АД Скопје на својата официјална интернет страница www.skopskipazar.com.mk
ја објавува следната:

ИНФОРМАЦИЈА

1. Ја известуваме јавноста дека Скопски пазар АД Скопје согласно определбите на Друштвото за изнаоѓање прифатливо деловно решение за состојбите во дејноста трговија, како и стратешката определба на менаџментот на Друштвото да се одбегнат можните ризици во дејноста трговија и да се обезбеди и унапреди деловниот капацитет на Друштвото во целина, има превземено конкретни активности за укинување на преостанатиот дел од регистрираните подружници на СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје кои обавуваат трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, а кои претставуваат:

- СП Маркет 4 Чаир, со седиште на ул.Кемал Сејфула бр.5 Чаир, Скопје;
- СП Маркет 11, со седиште на ул.Иван ХаџиНиколов бр.12 Драчево-Кисела Вода, Скопје;
- Макси-Д Дисконт 3, со седиште на ул.Атанас Митрев бр.3А Аеродром;
- Макси-Д Дисконт 5, со седиште на ул.Шуто Оризари бр.55 Шуто Оризари, Скопје;
- СП Маркет 8, со седиште на ул.Руѓер Бошковиќ бр.3А Карпош, Скопје;
- СП Маркет 10 Бутел, со седиште на ул.Александар Урдаревски бр.15 Бутел, Скопје;
- СП Маркет Расаdник-Кисела Вода, со седиште на ул.Народни Херои бр.12 , Скопје.
- СП Маркет 1, со седиште на ул.Ѓорче Петров бр.7 Ѓорче Петров, Скопје;
- СП Маркет 13 Автокоманда, со седиште на ул.Бапчор бр.4 Гази Баба, Скопје и
- СП Маркет 9 Тафталиџе, со седиште на ул.Московска бр.15 Карпош.

2. Недвижниот имот-деловен простор на укинатите подружници, сопственост на Скопски пазар АД Скопје, се предмет на преговори и конкретни договори за закуп на недвижниот имот со заинтересирани субјекти под услови од интерес за Друштвото, кои претставуваат деловен потфат интер партес под клаузула на дискреција.

3. Скопски пазар АД Скопје, во рамките на Секторот за трговија и угостителство, има регистрирано и организирано подружници ФРЕСКО за продажба на мало на храна - готвени јадења, бели пецива и сокови, кои и понатаму ќе ја развиваат трговијата на мало со храна и пијалоци.

4. Скопски пазар АД Скопје останува и во иднина посветен кон својата деловна ориентација: Издавање на деловен простор, недвижности и пазари и трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.

СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ